



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 18 март 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 12

ГОД. XX

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристик'а бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

166

Врз основа на членот 41 од законот за измени и дополненија на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/64) Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина на својата седница од 14 март 1964 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги.

Пречистениот текст на Законот за претпријатијата за аеродромски услуги го опфаќа Законот за претпријатијата за аеродромски услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/61) и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/64, во кои е означено времето на влегувањето во сила на тој закон и неговите измени и дополненија.

АС бр. 86

14 март 1964 година
Белград

Претседател
на Законодавно-правната комисија
на Сојузната скупштина,
Јово Угричиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОПЛОВНИТЕ ПРИСТАНИШТА

(Пречистен текст)

И. Основни одредби

Член 1

Воздухопловното пристаниште е аеродром отворен за јавен воздушен сообраќај, што го сочинува потребниот копнен или воден простор со излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, хангарите, уредите и постројките и со други објекти наменети за излетување и слетување на воздухоплови и за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки.

Како воздухопловно пристаниште се подразбира и воен аеродром или дел на воен аеродром кој по дозвола од државниот секретар за народна одбрана е отворен за јавен сообраќај.

Член 2

Воздухопловното пристаниште може да биде отворено за внатрешен воздушен сообраќај или за внатрешен и меѓународен воздушен сообраќај.

Член 3

Искористувањето, одржувањето и изградбата на воздухопловните пристаништа го врши, по правило, претпријатие за аеродромски услуги.

На претпријатијата за аеродромски услуги се применуваат општите прописи што важат за стопанските организации, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 4

Искористувањето, одржувањето и изградбата на воздухопловното пристаниште за кое не е основано претпријатие за аеродромски услуги собранието

на општината на чија територија е воздухопловното пристаниште ќе му го довери на претпријатие за аеродромски услуги од територијата на друга општина, на претпријатие за воздушен сообраќај или на друго претпријатие.

Член 5

Условите и начинот за искористување, одржување и изградба на воздухопловното пристаниште од членот 1 став 2 на овој закон или на одделни негови објекти, уреди и постројки се определуваат со договор склучен помеѓу државниот секретар за народна одбрана односно органот што ќе го овласти тој и претпријатието за аеродромски услуги или друго претпријатие што на тоа воздухопловно пристаниште врши аеродромски услуги.

Член 6

Претпријатието што искористува воздухопловно пристаниште е должно:

1) да се грижи за одржувањето на излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките и другите објекти на воздухопловните пристаништа во состојбата што ја бара јавниот сообраќај и безбедноста на воздухопловите и патниците;

2) на секој воздухоплов што има право на летање во воздушниот простор на Југославија, да му овозможи користење на излетно-слетните патеки, уредите и постројките и другите објекти според нивната намена и во согласност со важечките прописи, а во границите на расположивите капацитети.

Претпријатието од ставот 1 на овој член може излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките и другите објекти на воздухопловното пристаниште да ги искористува само според нивната намена и во согласност со важечките прописи.

Член 7

Претпријатието што стопански искористува воздухопловно пристаниште самостојно ја утврдува, во рамките на важечките прописи, тарифата за вршење на аеродромските и други услуги.

Тарифата за вршење на аеродромските и други услуги мора да биде објавена на вообичаен начин.

Височината на надоместокот за вршењето на одделни услуги и дејности наведени во членот 10 ст. 1 и 2 и членот 11 на овој закон може, според природата на услугата, да се определува со договор

II. Организација и работење на претпријатијата за аеродромски услуги

Член 8

Претпријатие за аеродромски услуги основава собранието на општината на чија територија е воздухопловното пристаниште.

Две или повеќе општински собранија можат заеднички да основат претпријатие за аеродромски услуги на територијата на тие општини.

Член 9

Основната дејност на претпријатието за аеродромски услуги е одржување, реконструкција и изградба на воздухопловни пристаништа и прифаќање и отпремање воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште претпријатието за аеродромски услуги може да врши само ако ги исполнува посебните технички услови пропишани за тој вид дејност и ако располага со стручен кадар за вршење на таа дејност.

Член 10

Прифаќањето и отпремањето на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште претпријатието за аеродромски услуги може со договор да му ги довери на домашен превозник.

Претпријатието за аеродромски услуги може со домашниот превозник да склучи договор заеднички да прифаќаат и отпремаат воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Ако домашниот превозник со претпријатието за аеродромски услуги склучи договор за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште, тој за вршење на таа дејност мора да ги исполнува условите од членот 9 став 2 на овој закон.

Член 11

Претпријатието за аеродромски услуги може, ако за тоа ги исполнува пропишаните услови, да се занимава и со други дејности што се во врска со неговата основна дејност или што овозможуваат подобро или поправилно користење на воздухопловното пристаниште или подобро давање услуги на воздухопловите и патниците, како што се снабдување, поправка и сместување на воздухоплов, довозување на патниците до воздухопловното пристаниште, одвозување на патниците од воздухопловното пристаниште, давање угостителски и слични услуги на патниците.

Член 12

Ако општинското собрание му го доверило искористувањето на воздухопловното пристаниште на претпријатие за аеродромски услуги чие седиште е на територијата на друга општина или на претпријатие за воздушен сообраќај или на друго претпријатие, тоа претпријатие е должно за искористувањето на воздухопловното пристаниште да основе погон.

Погонот организиран во смисла на ставот 1 од овој член самостојно ги користи основните средства што непосредно служат за извршување на задачите на погонот и врши самостојно пресметување на доходот.

На погоните од ставот 1 на овој член согласно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на претпријатијата за аеродромски услуги.

Член 13

Основните средства на претпријатието за аеродромски услуги ги сочинуваат излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите, постројките, транспортните средства, земјиштето, хангарите и другите објекти наменети за вршење на дејноста на претпријатието.

Член 14

Со актот за основавање на претпријатието за аеродромски услуги се определуваат, покрај другото, излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите, постројките, транспортните средства, земјиштето, хангарите и други објекти што се наоѓаат на подрачјето на воздухопловното пристаниште, а се предаваат како основни средства на претпријатието.

Договорот односно решението со кое општинското собрание му го доверува искористувањето на воздухопловното пристаниште на претпријатието од чл. 4 и 12 од овој закон, мора да ги содржи сите податоци наведени во ставот 1 на овој член.

Член 15

Кои излетно-слетни патеки, објекти, уреди, постројки и други делови на воен аеродром можат да се искористуваат за потребите на јавниот сообраќај се определува со договор склучен според членот 5 на овој закон.

Со договорот од ставот 1 на овој член поблиску се определуваат и сите услови за користење на одделни делови на воениот аеродром, како и меѓусебните права и обврски на договорните страни.

Член 16

Претпријатието за аеродромски услуги ги остварува средствата за свое работење: од аеродромските надоместоци; од надоместоците за користење на воздухопловното пристаниште (пристанишната платформа и други делови) и уредите на него за продажба на погонско гориво и мазиво; од закупнините што превозниците, други работни организации, органи на управата и други корисници ги плаќаат за користење на деловните и други простории, како и од приходите од други дејности наведени во членот 11 на овој закон.

Приходите од ставот 1 на овој член влегуваат во вкупниот приход на претпријатието.

Член 17

Во аеродромските надоместоци спаѓаат:

- 1) надоместокот за користење на излетно-слетни патеки;
- 2) надоместокот за престој на воздухоплов;
- 3) надоместокот за прифаќање и отпремање на воздухоплов, патници, багаж и стоки;
- 4) надоместокот за користење на пристанишната платформа;
- 5) надоместокот од патници.

Член 18

Надоместокот за користење на излетно-слетни патеки го плаќа воздухопловот за користење на излетно-слетните и други патеки, уредите и постројките што се користат при излетувањето и слетувањето на воздухоплов.

Надоместокот за прифаќање и отпремање на воздухоплов, патници, багаж и стоки го плаќа превозникот на кој претпријатието за аеродромски услуги му врши прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Надоместокот за користење на пристанишната платформа го плаќа домашниот превозник од членот 10 на овој закон за користење на пристанишната платформа и другите делови на пристаништето за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа во определен износ за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот.

Надоместокот од ставот 2 на овој член се плаќа за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот и според обемот на услугите што ќе се извршат при прифаќањето и отпремањето.

Надоместокот од ставот 3 на овој член се плаќа во определен износ за секое излетување односно слетување, според тежината на воздухопловот, ако не е договорено поинаку.

Како тежина на воздухопловот се зема бруто-тежината на воздухопловот назначена во исправите на воздухопловот.

Надоместокот од патниците го плаќа во определен износ секој патник што го користи воздухопловното пристаниште за укрцување во воздухопловот.

Член 19

Надоместокот за престој на воздухоплов (член 17 точка 2) го плаќа воздухопловот за задржувањето на воздухопловното пристаниште над определеното време.

Се овластува сојузниот секретар за сообраќај и врски да го определи времето за задржување на воздухопловите на воздухопловното пристаниште над кое се плаќа надоместокот од ставот 1 на овој член.

Член 20

Надоместокот за користење на воздухопловното пристаниште (пристанишната платформа и други делови) и уредите за продажба на погонско гориво и мазиво го плаќа работната организација што ги снабдува воздухопловите и другите потрошувачи со бензин и со друго погонско гориво и мазиво и за таа цел ја користи пристанишната платформа, другите делови на воздухопловното пристаниште и уредите на претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се плаќа во определен износ на количините на продаденото погонско гориво и мазиво.

Височината на надоместокот се определува со договор помеѓу претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште и работната организација што ги снабдува воздухопловите и другите потрошувачи со погонско гориво и мазиво.

Член 21

Аеродромските надоместоци од членот 17 на овој закон не ги плаќаат домашните воени воздухоплови.

Член 22

Ако не е основано претпријатие за аеродромски услуги, приходите од членот 16 на овој закон му припаѓаат на претпријатието што го искористува воздухопловното пристаниште.

III. Надлежност на државните органи**Член 23**

Воздухопловно пристаниште може да се создаде на јавен сообраќај ако ги исполнува техничките и други услови што обезбедуваат безбедно излегување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште, како и посебните технички и други услови за прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште.

Сојузниот сообраќаен инспекторат утврдува, по претходно прибавено мислење од Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба, дали воздухопловното пристаниште ги исполнува условите од ставот 1 на овој член.

Член 24

Сојузниот секретар за сообраќај и врски ќе пропише технички и други услови за изградба и одржување на објекти што обезбедуваат безбедно излегување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште; кои работи во смисла на овој закон се сметаат како прифаќање и отпремање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловното пристаниште; посебни технички услови што мора да ги исполнува претпријатието што ги врши тие работи и услови што мора да ги исполнуваат стручните кадри за вршење на тие работи.

Член 25

Сојузниот секретар за сообраќај и врски, по претходно прибавено мислење од државниот секретар за народна одбрана, од сојузниот секретар за внатрешни работи и од сојузниот секретар за финансии, определува кои воздухопловни пристаништа се отворени за меѓународен јавен воздушен сообраќај.

Републичкиот извршен совет на предлог од републичкиот секретар за сообраќај што е даден по претходно прибавено мислење од државниот секретар за народна одбрана и од републичкиот секретар за внатрешни работи, определува кои воздухопловни пристаништа се отворени за внатрешен јавен воздушен сообраќај.

Член 26

Сојузниот секретар за сообраќај и врски го пропишува времето во кое воздухопловните пристаништа мораат да бидат отворени за јавен воздушен сообраќај.

Член 27

Надзорот над правилната примена на техничките и други прописи за безбедност на воздушната пловидба што се однесуваат на воздухопловните пристаништа и други аеродроми, освен воените, го врши Сојузниот сообраќаен инспекторат.

Член 28

Во вршењето на надзор од членот 27 на овој закон, инспекторот на воздушниот сообраќај може, ако утврди дека состојбата на излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките што служат за излегување и слетување и за прифаќање и отпремање на воздухоплови е таква што да може да ја загрози безбедноста на воздухопловите и патниците, да нареди во определениот рок да се извршат потребните работи или да се преземат потребните мерки заради отстранување на утврдените недостатоци.

Ако работите или мерките наредени според ставот 1 на овој член не бидат извршени во определениот рок, инспекторот на воздушниот сообраќај може да го забрани сообраќајот на воздухопловите на пристаниште на полно или само за воздухоплови од определена тежина, додека состојбата на воздухопловното пристаниште е таква што да може да ја загрози безбедноста на воздухопловите и патниците.

Ако состојбата на патеките, уредите, постројките и објектите од ставот 1 на овој член ја загрозува безбедноста на воздушниот сообраќај, инспекторот на воздушниот сообраќај мора, штом ќе ги утврди недостатоците, да го забрани сообраќајот на воздухопловното пристаниште.

Жалбата против решението донесена според ст. 1 до 3 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 29

Ако инспекторот на воздушниот сообраќај во вршењето на надзор најде дека е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување административно-казнена постапка односно пријава до јавниот обвинител надлежен за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барањето за поведување административно-казнена постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело, е должен за исходот на постапката да го извести Сојузниот сообраќаен инспекторат.

Против решението за прекршок донесено по барање на инспекторот за поведување административно-казнена постапка, жалба може да изјави и Сојузниот сообраќаен инспекторат.

Член 30

Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба (во понатамошниот текст: Дирекцијата) ги врши работите во врска со спроведувањето и контролата на воздухопловите на воздушните патишта во воздушниот простор на Југославија и се грижи за техничките средства и уреди што служат за спроведување и контрола на воздухопловите.

За користењето на техничките средства и уреди од ставот 1 на овој член се плаќа надоместок чија височина и начин на наплата ги определува сојузниот секретар за сообраќај и врски, во соглас-

снос со сојузниот секретар за буџет и организација на управата.

Воените воздухоплови не плаќаат надоместок за користење на техничките средства и уреди од ставот 2 на овој член.

Член 31

Со цел за безбедно спроведување на воздухоплови по воздушните патишта на Југославија, Дирекцијата ги одобрува редовите за летање или поединечните летови на воздухопловите.

Дирекцијата привремено ќе го ускрати спроведувањето на воздухоплов од воздухопловното пристаниште или на воздухопловното пристаниште ако најде дека е состојбата на излетно-слетните патеки, уредите и постројките што служат за излетување или слетување на воздухоплови таква што при излетувањето односно слетувањето да може да биде загрозувана безбедноста на воздухопловот.

Ако Дирекцијата привремено го ускрати спроведувањето на воздухоплов поради причините наведени во ставот 2 на овој член, таа е должна без одлагање по најбрз пат да го извести за тоа Сојузниот сообраќаен инспекторат, кој ќе ја утврди состојбата на излетно-слетните патеки, уредите и постројките што служат за излетување или слетување на воздухоплови и ќе донесе решение во смисла на членот 28 од овој закон или ќе дозволи излетување односно слетување на воздухопловот.

IV. Казнени одредби

Член 32

Со парична казна од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие што искористува воздухопловно пристаниште:

1) ако излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите и постројките и други објекти на воздухопловното пристаниште ги искористува противно на нивната намена и важечките прописи (член 6 став 2);

2) ако отвори воздухопловно пристаниште за јавен воздушен сообраќај, а не е претходно утврдено дека тоа ги исполнува условите што обезбедуваат безбедно излетување, слетување и престој на воздухоплови на воздухопловното пристаниште (член 23 став 1);

3) ако отвори воздухопловно пристаниште за меѓународен јавен воздушен сообраќај, иако тоа за овој вид сообраќај не е определено (член 25 став 1);

4) ако затвори воздухопловно пристаниште или на кој и да било друг начин го оневозможи неговото користење во времето во кое тоа мора да биде отворено за јавен воздушен сообраќај (член 26).

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Член 33

Со парична казна од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни за стопански престап превозник што прифаќа и отпрама воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште без договори склучени со претпријатието за аеродромски услуги за вршење на таа дејност (член 10 ст. 1 и 2).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Член 34

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие што прифаќа и отпрама воздухоплови, патници, багаж и стоки ако не ги исполнува посебните технички и други услови пропишани за тој вид дејност (член 9 став 2 и член 10 став 3).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 35

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап претпријатие што искористува воздухопловно пристаниште, ако тарифата за вршење на аеродромските и други услуги не ја објави на вообичаен начин (член 7 став 2).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 3.000 до 20.000 динари.

Член 36

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок претпријатие што искористува воздухопловно пристаниште ако не ги одржува излетно-слетните и други патеки, пристанишната платформа, уредите, постројките и други објекти на воздухопловното пристаниште во состојбата што ја бара безбедноста на излетувањето и слетувањето и престојот на воздухопловите на воздухопловното пристаниште (член 6 став 1 точка 1).

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 37

Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за воздухопловен прекршок претпријатие што искористува воздухопловно пристаниште или превозник:

1) ако му го оневозможи или му го попречува вршењето на надзор на инспекторот на воздушниот сообраќај (член 27);

2) ако не постапи по наредбата на инспекторот на воздушниот сообраќај издадена врз основа на членот 28 став 1 на овој закон.

За кое и да е од дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во претпријатието со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

V. Преодни и завршни одредби

Член 38

Со денот 1 јануари 1962 година престанаа да важат:

1) одредбите на чл. 13, 16 и 37 став 3 и на членот 38 од Уредбата за воздушната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 47/49), доколку се однесуваат на воздухопловните пристаништа;

2) одредбите на чл. 4 и 5 став 2 од Уредбата за организацијата и работата на Управата за цивилно воздухопловство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), доколку се однесуваат на јавните аеродроми;

3) Наредбата за надоместоците за користење на воздухопловните пристаништа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/61).

Член 39

Општинското собрание што искористува воздухопловно пристаниште преку свој орган или искористувањето ѝ го доверило на некоја установа, е должно до 12 јуни 1964 година да основе претпријатие за аеродромски услуги или да постапи според членот 4 од овој закон.

Член 40

Домашен превозник што на 12 март 1964 година вршел прифаќање и отпрамање на воздухоплови, патници, багаж и стоки на воздухопловно пристаниште, ќе ја врши таа дејност додека претпријатието за аеродромски услуги или друго претпријатие што го искористува тоа воздухопловно пристаниште не се оспособи за вршење на таа дејност односно додека тоа претпријатие, во смисла на членот 10 од овој закон, не му го довери вршењето на таа дејност.

Член 41

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесе прописи за утврдување на вредноста на основните средства што се пренесуваат врз претпријатијата за аеродромски услуги или други претпријатија што искористуваат воздухопловни пристаништа, а кои до 12 март 1964 година не се проценети според важечките прописи.

167

Врз основа на чл. 83 и 97а од Законот за електро стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 2/58, 1/59, 16/61 и 13/63) и членот 17 став 3 од Законот за измени и дополненија на Законот за електро стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63), во врска со членот 36 од Законот за придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63) и со точката 5 од Одлуката за нормите на придонесот од доходот на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/61, 44/61, 52/61, 30/62 и 53/62, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за формирањето и расподелбата на средствата од Фондот за покривање на кусоците на електро стопанските заедници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/59 и 51/61) во членот 2 став 2 по зборовите: „здружените претпријатија“ запирката и зборовите: „На дистрибутивните претпријатија (чл. 34 и 50 од Законот за електро стопанските организации)“ се бришат.

Во ставот 5 втората реченица се брише.

Ставот 7 се менува и гласи:

„По исклучок, за втората половина на 1963 година и за 1964 година, од Фондот ќе се покрие вишокот на трошоците во смисла на членот 17 од Законот за измени и дополненија на Законот за електро стопанските организации, како и трошоците на дистрибуцијата на електрична енергија на подрачјето на Електро стопанската заедница на Социјалистичка Република Црна Гора и на подрачјето на Електро стопанската заедница на Социјалистичка Република Македонија настанати со примена на одредбата од членот 30 став 1 на Законот за електро стопанските организации. Пресметувањето на овие трошоци и поднесувањето на барања за нивното покривање ќе се врши на начинот и под условите од членот 17 на Законот за измени и дополненија на Законот за електро стопанските организации.“

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:

„Ако врз основа на завршната сметка се утврди вишок на приходите над расходите на Фондот, овој вишок останува во Фондот и може да се употреби во наредната година за намените од членот 2 на оваа уредба.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 31

12 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

168.

Врз основа на членот 7 став 1 од Законот за Сојузниот буџет за 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНА ПРЕМИЈА ЗА СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1964 ГОДИНА

1. На стопанските организации што се занимаваат со земјоделско производство им се исплатува посебна премија од 8 динари за 1 кг за сите количини семе од високородни сорти пченица што до 30 ноември 1964 година ќе им ги дадат во замена и испорачат на индивидуалните земјоделски производители со кои засновале кооперативен однос заради производство на пченица од родот на 1965 година.

Посебната премија од ставот 1 на оваа точка се исплатува само за оние количини семе од високородни сорти пченица за кои е издаден атест од овластените установи за контрола на семе и кои на индивидуалните земјоделски производители им се дадени во замена во однос 1 кг семенска пченица за 1,3 кг меркантилна пченица.

2. Премијата од точката 1 на оваа одлука ќе се исплатува на товар на средствата предвидени со сојузниот буџет за регреси и премии во областа на земјоделството.

3. Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии, ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за начинот, постапката и условите за остварување на премијата, за тоа кои стопански организации од точката 1 на оваа одлука имаат право на премија, како и за тоа за кое семе од високородни сорти пченица може да се исплатува премијата од точката 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 31

12 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

169.

Врз основа на членот 60 став 2 од Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/59, 23/61, 52/61, 28/62, 53/62 и 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/64), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАБОТИТЕ НА ВЕТЕРИНАРСТВОТО ОД ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ПРИХОДИТЕ СО КОИ РАСПОЛАГА ПРЕКУ ПОСЕБНА СМЕТКА

1. Сојузната управа за работите на ветеринарството се ослободува од плаќање придонеси и даноци на приходите остварени со дејноста што ја финансира преку посебната сметка од членот 60 на Законот за буџетите и финансирањето на самостојните установи, освен од придонесот од личниот доход и придонесите и надоместоците што се пресметуваат и се плаќаат на примањата на кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход.

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 април 1964 година.

Р. п. бр. 32
12 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

170.

Врз основа на членот 13 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), а на предлог од Народната банка, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ТАРИФАТА НА МАКСИМАЛНИТЕ ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ ЗА УСЛУГИТЕ ВО ВРШЕЊЕТО НА КРЕДИТНИ И ДРУГИ БАНКАРСКИ РАБОТИ

1. Во одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитни и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/61, 16/62, 28/62, 12/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/63) во точката 21 ставот 1 се менува и гласи:

„Банките можат дел од провизијата на потрошувачките кредити да пресметуваат и наплатуваат на товар на наплатениот интерес по дадените кредити.“

2. Одредбата на изменетата точка 21 став 1 од Одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитни и други банкарски работи ќе се применува, согласно со одредбата од ставот 3 на точката 3 од главата XIII на Општествениот план на Југославија за 1964 година, и на сите потрошувачки кредити дадени од 1 јануари 1964 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 34
12 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

171.

Врз основа на членот 142 од Законот за здравственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и 53/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за труд и со Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика, Државниот секретаријат за народна одбрана пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА ОД ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ПОМОШТИТЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ И НА ЧЛЕНОВИТЕ НА НИВНИТЕ ФАМИЛИИ

Член 1

Во Правилникот за постапката за остварување на правата од здравственото осигурување и за определување на износите на надоместоците и помо-

штите на воените осигуреници и на членовите на нивните фамилии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/63) членот 27 се менува и гласи:

„Упатувањето на осигурено лице во стационарна здравствена установа специјализирана за лекување со примена на природни фактори за лекување се врши врз основа на решение од надлежниот военосанитетски орган на командата на армијата на чие подрачје осигуреното лице го има постојаното место на престојот. Упатување во таква здравствена установа на воен осигуреник кој се наоѓа на служба во Военото воздухопловство може да се врши и врз основа на решение од военосанитетскиот орган на Военото воздухопловство. Решението се донесува на предлог од воен лекар поединец и оценка од надлежната военолекарска комисија. Овој вид лекување се применува како продолжеток на болничкото или амбулатното лекување.“

По исклучок од ставот 1 на овој член, осигурените лица што се наоѓаат на стационарно лекување во Военоемедицинската академија се упатуваат на лекување во здравствената установа од ставот 1 на овој член врз основа на решение од управата на Военоемедицинската академија донесено на предлог од лекарот специјалист што го лекува осигуреното лице и оценката од надлежната военолекарска комисија.“

Член 2

Во членот 36 став 1 зборовите: „што родителите му се болни“ се заменуваат со зборовите: „што еден од родителите му е болен“.

Член 3

Во членот 45 став 3 по зборовите: „началникот на санитетското одделение на командата на армијата“ се додаваат записка и зборовите: „началникот на Военоемедицинската академија“.

Член 4

Во членот 77 став 2 по зборовите: „Командата на Военото воздухопловство“ се додаваат зборовите: „или управата на Военоемедицинската академија“.

Член 5

Во членот 82 точка 4 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова точка 5, која гласи:

„5) одредбите на членот 11 став 2 точка 4 на Правилникот за надоместоците на патните и селидбените трошоци во Југословенската народна армија („Службени војни лист“, бр. 23/60), на точката 3 од Упатството за примена на Правилникот за надоместоците на патните и селидбените трошоци во Југословенската народна армија („Службени војни лист“, бр. 23/60) и на точката 6 од Наредбата за надоместоците за превоз на воените лица со железница („Службени војни лист“, бр. 5/61), доколку се во спротивност со одредбите од овој правилник.“

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 84
4 март 1964 година
Белград

Државен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Иван Гошњак, с. р.

172.

Врз основа на точката 24 став 2 од Одлуката за спроведување на мерките на општата кредитна политика во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/64), Сојузниот секретаријат за финансии донесува

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ПОДГОТОВУВАЊЕ И ЗА ЗАЛИХИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАНИЈА

1. Во Наредбата за условите за одобрување кредити за подготвување и за залихите на определени изданија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63), точката 9 се менува и гласи:

„9. Кредити гредвидени со оваа наредба за подготвување изданија банките можат да одобруваат само за нови изданија, а кредити за залихи — и за затечени изданија.

При определувањето на роковите за враќање на кредитите за затечени изданија, роковите предвидени во точката 5 од оваа наредба ќе се сметаат од денот на излегувањето од печат на секое издание поединечно.”

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2-420-13
10 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Киро Глигоров, с. р.

173.

Врз основа на членот 38 став 1 во врска со членот 37 став 1 од Уредбата за девизното работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/61 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/63), во согласност со Сојузниот секретаријат за финансии и Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУВААТ ВРЗ ОСНОВА НА РЕСТРИКТИВНА ДОЗВОЛА

1. Во Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63 и 39/63) во точката 1 одредбата под 8 се брише.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 5021
24 февруари 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за надворешна трговија,
Никола Цуверовиќ, с. р.

174.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 42/62), Сојузниот секретаријат за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63 и 2/64), во одделот I во

гранката 313 по одредбата под 12 се додава нова одредба под 13, која гласи:

„13) делкани железнички прагови од бука, даб и бор“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 321
9 март 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 15 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИЦИ-ПОВРАТНИЦИ

Во Сојузната комисија за прифаќање на иселеници-повратници, што е формирана со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 46 од 23 јуни 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), се именуваат, и тоа:

за претседател

1) Божидар Павловиќ, секретар на Социјално-здравствениот собор на Сојузната скупштина;

за секретар

2) Олга Девечерски, началник на Одделението за општа социјална заштита во Сојузниот секретаријат за здравство и социјална политика;

за членови:

3) Ратко Маричиќ, советник во Сојузниот секретаријат за труд;

4) Марко Поповиќ, советник во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи;

5) Радојко Станковиќ, советник во Советот за прашања на иселениците;

6) Милан Метикоси, советник во Државниот секретаријат за надворешни работи;

7—12) претседателите на републичките комисии за прифаќање на иселеници-повратници.

Б. бр. 12
7 март 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Петар Стамболиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

„Службени гласник Социјалистичке Републике Србије“ во бројот 10 од 14 март 1964 година објавува:

Уредба за овластување на Републичкиот секретаријат за индустрија да врши определени работи од Законот за електростопанските организации;

Уредба за определување премии за кравјо млеко во 1964 година;

Одлука за дополнително на Одлуката за финансирање на определени самостојни установи;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за воведување заедничка општа служба за републичките органи на управата;

Решение за измена на Решението за самостојните установи што се финансираат според принципите на доход;

Решение за измени и дополненија на Решението за основање шумско-стопански подрачја;

Решение за разрешување и именување членови на советите на факултетите на Универзитетот во Белград;

Решение за разрешување и именување членови на Советот на Универзитетот во Нови Сад;

Решение за разрешување и именување претседател, потпретседател и членови на управниот одбор на Стопанската банка на СР Србија;

Наредба за редот за првенство по кој им се врши испорака на електрична енергија на потрошувачите;

Упатство за условите и начинот за исплата на премијата за кравјо млеко во 1964 година;

Решение за определување стручњаци кои во 1964 година можат да се именуваат за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал;

Одлука за патните и други трошоци на членовите на Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците;

Договор за социјално осигурување на музичарите по цез и забавна музика од територијата на СР Србија;

Договор за социјално осигурување на професионалните шофери сопственици на патнички и товарни ауто-такси — Белград.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније во бројот 6 од 20 февруари 1964 година објавува:

Решение за определување на органите кај кои ќе се изврши проверувањето според првиот став на членот 18 од Законот за измени и дополненија на Законот за јавните службеници;

Правилник за содржината и начинот на водењето на дневникот за изведување работи и на книгата за пресметковни мерења;

Наредба за престанок на важењето на Наредбата за маржите во трговијата на големо;

Упатство за тоа што се смета како секундарна мрежа на комуналните постројки и уреди при градењето на комуналните објекти.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 5 од 29 февруари 1964 година објавува:

Одлука за давање согласност на програмата на работите на Републичкиот фонд за патишта за 1964 година;

Одлука за финансирање на Стопанската комора на СРЦГ во 1964 година;

Решение за именување на членовите на Советот на Републичкиот завод за продуктивност на трудот што ги именува Извршниот совет;

Решение за измена на Решението за именување Комисија на Извршниот совет на Собранието на СРЦГ за работно време;

Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за просвета;

Решение за назначување директор на Републичкиот завод за цени;

Решение за именување Совет на Републичкиот центар за културно-уметничка дејност;

Решение за именување на членовите на Советот на Сеизмолошката станица во Титотград што ги именува Извршниот совет;

Решение за именување Републички совет за научна работа;

Решение за именување Управен одбор на Стопанската банка на СРЦГ;

Решение за именување на членовите на Управниот одбор на Службени лист СРЦГ што ги именува Извршниот совет;

Решение за именување на членовите на Советот на Централната библиотека во Цетиње што ги именува Извршниот совет;

Решение за именување на членовите на Советот на Државниот архив во Цетиње што ги именува Извршниот совет;

Правилник за книжење на приходите од такси на орудија за производство и на предмети во граѓанска сопственост;

Решение за утврдување на листата на стручњаци за вршење надзор над стручната работа на здравствени установи, лекарите и други здравствени работници во 1964 година;

Решение за утврдување на списокот на стручњаци за вршење здравствена контрола на објектите за производство на посадочен материјал во 1964 година;

Решение за утврдување на списокот на објектите за производство на посадочен материјал на кои е утврдено присуство на опасни растителни болести и штетници во 1963 година;

Упатство за измени и дополненија на Упатството за условите и начинот на држање на кози од санска раса;

Исправка на Решението за именување Управен одбор на Републичкиот фонд за унапредување на кинематографијата и на Решението за именување Управен одбор на фондот Његошева награда.

СОДРЖИНА:

	Страна
166. Закон за искористување на воздухопловните пристаништа — — — — —	245
167. Уредба за измени на Уредбата за формирањето и распределбата на средствата од фондот за покривање на кусоците на електростопанските заедници — — —	249
168. Одлука за определување посебна премија за семе од високородни сорти пченица во 1964 година — — — — —	249
169. Одлука за ослободување на Сојузната управа за работите на ветеринарството од плаќање придонеси и даноци на приходите со кои располага преку посебна сметка — — — — —	249
170. Одлука за измена на Одлуката за Тарифата на максималните провизии и надоместоци за услугите во вршењето на кредитни и други банкарски работи — —	250
171. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за постапката за остварување на правата од здравственото осигурување и за определување на износите на надоместоците и помоштите на воените осигуреници и на членовите на нивните фамилии — — — — —	250
172. Наредба за измена на Наредбата за условите за одобрување кредити за подготвување и за залихите на определени издањја — — — — —	251
173. Наредба за измена на Наредбата за утврдување на стоките што се увезуваат врз основа на рестриктивна дозвола — —	251
174. Наредба за дополнување на Списокот на производителите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените — — — — —	251

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“, Белград, Јована Ристика 1. Пошт. факс 226.

— Директор и одговорен уредник Љубодрог Гуриќ, Улица Јована Ристика бр. 1. —

Печат на Белградскиот графички завод, Белград